

20150441618

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2015 година.

Бр. 08 - 1291/1
16 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија број 199/14) во членот 51 став (2) во алинејата 1 сврзникот „и“ на крајот на алинејата се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 2 која гласи:

„- кога во детален урбанистички план е формирана градежна парцела со намена В1 (образование и наука), согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, заради формирање на посебна градежна парцела за изградба на објект со намена - детска градинка и“.

Во ставот (7) по зборовите: „како и во случаите од“ се додаваат зборовите: „став (2) алинеја 2 на овој член и од“.

Член 2

Во членот 70 став (1) зборовите: „и општите акти од член 84 на овој закон“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„При изработка на генерален урбанистички план се изработуваат ажурирани геодетски подлоги само за примарната сообраќајна мрежа, а при изработка на регулациски план на генерален урбанистички план се изработуваат ажурирани геодетски подлоги само за секундарната сообраќајна мрежа.“

Член 3

По членот 74 се додава нов член 74-а кој гласи:

„Член 74-а

Доколку субјектот надлежен за заштита на културното наследство изработи нови заштитно-конзерваторски основи со кои ќе променат заштитно-конзерваторските основи за плански опфат кој е составен дел на донесен урбанистички план од член 7 став (1) точка 2 алинеи 2, 3 и 4 на овој закон, при спроведувањето на урбанистичкиот план се применуваат новите заштитно-конзерваторски основи.“

Член 4

Во членот 87 по став 1 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Инспекторатите од став (1) на овој член вршат инспекциски надзор и согласно одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“

Член 5

Во членот 92 во став (4) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 6

По членот 122 се додава нов член 122-а кој гласи:

„Член 122-а

При донесување на урбанистичките планови, урбанистичко-плански документации, архитектонско-урбанистички проекти, проекти за инфраструктура и општи акти од член 84 на овој закон, со кои се уредува простор кој претходно бил опфатен со урбанистички планови, документации и општи акти кои престанале да се применуваат согласно член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 163/13), нема да се спроведува постапката за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно утврдена во член 27 на овој закон.“

Член 7

Во членот 135 зборовите: „1 март 2015 година“ се заменуваат со зборовите: „1 мај 2015 година“.

Член 8

Членот 3 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Членот 4 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).

Членот 5 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14).

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.